

До Министерство за правда

Ministrisë së Drejtësisë

БАРАЊЕ - KËRKESË

За полагање на правосуден испит – Për dhënien e provimit të jurisprudencës

Од / Nga _____ со ЕМБГ/ме NVAQ _____,
(име татково име презиме – emri, emri i prindit, mbiemri)

со место на живеење /me vendbanim në _____ ул./rr. _____ бр./nr. _____
контакт тел./tel. për kontakt _____ е-пошта/e-mail _____.

Дипломирано (Магистрирано) на/Diplomoi (Magjistroi) në _____
на/мë _____, _____, _____ год.

Барам да ми се овозможи полагање на правосуден испит во _____ испитна сесија, односно
го/ги пријавувам испитот/те :

Kërkoj të më mundësohet t'i nënshtrohem provimit të jurisprudencës në afatin e _____ respektivisht
ta/t'i paraqes provimin/provimet:

Теоретски дел- Pjesa teorike			Прв пат Hera e parë	Втор пат Hera e dytë	Трет пат Hera e tretë
01.	Трудово право	E drejta e punës			
02.	Граѓанско право	E drejta civile			
03.	Кривично право	E drejta penale			
04.	Уставно уредување, управно право и меѓународно право	Rregullimi kushtetues, E drejta administrative dhe E drejta ndërkombëtare			
05.	Трговско право	E drejta tregtare			

(обележете го полето за избор со X – shënoni fushën e zgjedhur me X)

Односно студиите на случај/ Respektivisht studimet e rastit:

Студија на случај – Studim i rastit		Прв пат - Hera e parë	Втор пат - Hera e dytë
01.	Граѓанско право – E drejta civile		
02.	Кривично право – E drejta penale		

(обележете го полето за избор со X – shënoni fushën e zgjedhur me X)

Испитот ми е претходно пријавен во _____ испитна сесија _____ година.

Provimin më parë e kam paraqitur në afatin e _____, viti _____.

Скопје – Shkup
_____, _____, _____ год.

Барател – Kërkues

ИНФОРМАЦИИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРАВОСУДЕН ИСПИТ ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ за пријавување на правосуден испит:

- 1. Барање со уплатница за административна такса од 50 денари (контакт адреса и телефон).**
- 2. Заверена кај нотар фотокопија од уверението или дипломата од Правен факултет.**
- 3. Потврда за работен стаж согласно Законот за правосуден испит („Службен весник на Република Македонија” бр.10/2010).**

За волонтери кај адвокат, нотар или извршител потребна е потврда од соодветната Комора.

Покрај горенаведените документи, потребно е да се уплати на уплатница ПП/50, со следниве податоци:

- ЕМБГ - _____

- Цел на дознака – за полагање на правосуден испит

Назив на примачот: Министерството за правда

Банка на примачот: Народна банка на РМ

Уплатницата на жиро сметка: 10000000063095

Износ 9.000,00 денари

Сметка на буџетски корисник 070010014063112

Приходна шифра и програма 723013 10

УПЛАТА НА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА

Се уплаќа на жиро сметка на образец ПП 50

Од десната страна :

Назив и седиште на примачот: Буџет на РМ

Банка на примачот: НБРМ

Трансакциска сметка: 10000000063095

Уплатна сметка: 840 Шифра на општината 03161

Приходна шифра и програма: 722313 00

Од лева страна:

Назив и седиште на налогодавачот: Ваше име и презиме

Даночен број или ЕМБГ: Вашиот матичен број

Цел на дознаката: Административна такса за правосуден испит

Во текот на годината има пет испитни сесии и тоа: **февруарска, априлска, јунска, октомвриска и декемвриска сесија.**

Пријавувањето на испитот е од **1 до 15 претходниот месец (јануари, март, мај, септември и ноември)**. Во текот на годината, средствата што ќе ги уплатат кандидатите доколку не се јават на испитот односно не го започнат полагањето на испитот, се префрлуваат за следните сесии додека не се јават на испитот.

Надлежен орган: Министерство за правда

Сектор: Правосудство

Програмата за полагање на правосуден испит можете да ја најдете на владиниот сајт www.uslugi.gov.mk, во списокот на услуги на Министерството за правда или на сајтот на Министерството за правда www.pravda.gov.mk во делот на Информации